



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1980

Službeni vebnik SR

Makedonije

11001 Skopje

fah 51

Т

ВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

четврток, 11 јуни 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 160 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

522.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86 и 21/87), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

На прометот на производите од точ. 1 и 2 на тар. број 2 од Тарифата на основниот данок на промет, основен данок на промет на производи се плаќа, и тоа за:

1) моторен бензин и авио-бензин:	Дин/л
– МБ-86	74,947
– МБ-98	75,776
2) дизел-гориво:	
– Д-1	54,365
– Д-2	54,603
– Д-3	54,537

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи член 1 од Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на основниот данок на промет на нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86).

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 182
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

523.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86 и 21/87), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

На прометот на производите од тар. број 4 на Тарифата на основниот данок на промет (во натамошниот текст: Тарифата) основен данок на промет на производи се плаќа, и тоа за:

1) природни вина, медицински вина, медовина и јаголковица	7%
2) освежителни-газирани безалкохолни пијачки, ароматизирани сирупи и пијачки што содржат алкохол но не повеќе од 2%	25%
3) минерални и газирани води	25%
4) природни ракии и вињаџи	50%
5) пива	60%
6) други алкохолни пијачки	90%

Член 2

На прометот на алкохоли (етаноли) од тар. број 5 на Тарифата, основен данок на промет на производи се плаќа, и тоа за:

1) производство на алкохолни пијачки за потрошувачка во болници и во други здравствени организации на здружен труд и во научни установи и лаборатории, за конзервирање на препарати и за пулпирање	5 динари
2) производство на парфимериски и козметички производи	13 динари
3) крајна потрошувачка и за употреба или продажба во аптеки	130 динари
4) денатуриран алкохол за гориво	4 динари

Член 3

На прометот на производи од тар. број 6 на Тарифата, основен данок на промет на производи, се плаќа, и тоа за:

1) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот до 0,95 литри	12%
2) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот преку 0,95 литри до 1,6 литри	20%
3) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот преку 1,6 литри до 2,0 литри	62%
4) патнички автомобили со работна зафатнина на моторот преку 2,0 литри	95%

Член 4

На прометот на производи изработени од небрусено или брусено кристално (оловно) стакло од тар. број 10 на Тарифата, основниот данок на промет се плаќа по стапка од 50%.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи член 2 од Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на производи од тар. број 10 на Тарифата.

нок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86).

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 181
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

524.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86 и 21/87), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРЕРАБОТКИ ОД ТУТУН

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на преработки од тутун („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/87) во член 1 точ. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„2) на сите видови екстра цигари – пакување од 20 парчиња, на чие производство не се применуваат прописите за југословенските стандарди, основниот данок на промет на производи се плаќа, и тоа за цигари:

– чија цена е до 228 динари	44,51%
– чија цена е над 228 динари до 240 динари ...	46,85%
– чија цена е над 240 динари до 288 динари ...	53,06%
– чија цена е над 288	62,20%

3) на сите видови цигари – пакување од 20 парчиња, на чие производство се применуваат прописите за југословенските стандарди, основниот данок на промет на производи се плаќа, и тоа за цигари што спаѓаат во:

– I квалитетна група	39,58%
– II квалитетна група	32,47%
– III квалитетна група	25,51%
– IV квалитетна група	9,10%

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

Е. п. бр. 183
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

525.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 58/79, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/86, 69/86, 19/87 и 34/87) точка 4 се менува и гласи:

„На цените за нафтени деривати формирани во согласност со Одлуката се додава надомест за одржување на патишта, во согласност со прописите на надлежните органи на општествено-политичките заедници, и тоа за:

1) моторен бензин	Дин/1
– МБ-86	17,785
– МБ-98	17,550
– БМБ-95	17,550
2) гасно масло – дизел-гориво:	
– Д-1	17,696
– Д-2	17,864
– Д-3	18,102”

2. Во точка 6 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) за моторен бензин	Дин/1
– МБ-86	23,473
– МБ-98	23,721
– БМБ-95	24,033
2) за гасно масло – дизел-гориво:	
– Д-1	18,335
– Д-2	18,321
– Д-3	18,306”

Во став 2 зборовите: „од износите утврдени за моторни бензини по литар, и тоа од МБ-86 – 8,473 динари, МБ-98 – 8,721 динари, БМБ-95 – 9,033 динари и од гасните масла – дизел-горива, и тоа: Д-1 – 8,335 динари, Д-2 – 8,321 динар и Д-3 – 8,306 динари” се заменуваат со зборовите: „од износите утврдени за моторни бензини по литар, и тоа од МБ-86 – 13,473 динари, МБ-98 – 13,721 динар, БМБ-95 – 14,033 динари и од гасните масла – дизел-горива, и тоа: Д-1 – 13,335 динари, Д-2 – 13,321 динар и Д-3 – 13,306 динари”.

3. Во точка 7 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) за моторен бензин:	Дин/1
– МБ-86	23,150
– МБ-98	22,000
– БМБ-95	22,000
2) за гасно масло – дизел-гориво:	
– Д-1	17,300
– Д-2	17,200
– Д-3	17,200”

4. Во точка 8 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) за моторен бензин:	Дин/1
– МБ-86	102,581
– МБ-98	109,728
– БМБ-95	106,292
2) за гасно масло – дизел-гориво:	
– Д-1	102,395
– Д-2	93,560
– Д-3	84,812”

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 184
11 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 180
29 мај 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

- 526.**
- Врз основа на член 7 од Законот за новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува
- ОДЛУКА**
- ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ И ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ – МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1987 ГОДИНА**
1. Претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ за 1987 година изнесува 9.600 динари, а за „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори – 14.400 динари.

	Страна
522. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на нафтени деривати — — — — —	981
523. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — — —	981
524. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на преработки од тутун — — — — —	982
525. Одлука за измени на Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтени деривати — — — — —	982
526. Одлука за претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ и претплатната цена на „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори за 1987 година — — — — —	983

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при рекламации, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса на налепницата во горниот лев агол.

Ова ни е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања.

Редакција на „Службен лист на СФРЈ“

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226.– Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ.– Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35.– Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1.